



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 5 август 1960

Скопје

Број 26

Год. XVI

Преплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

218.

На основа член 5 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен весник на НРМ“ бр. 20/60), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО ДОНЕСУВАЊЕ

Член 1

Изработка на основните планови за искористување на земјиштата на подрачјето на хидромелиоративниот систем и постапката за нивното донесување се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Основниот план за искористување на земјиштата на подрачјето на хидромелиоративниот систем (во понатамошниот текст: основен план) го изработува организацијата што управува со хидромелиоративниот систем.

Член 3

Основниот план се изработува за целото подрачје на хидромелиоративниот систем врз основа на планот за искористување на хидромелиоративниот систем.

Член 4

Основниот план се состои од четири дела и тоа:

1. основни податоци,
2. показатели на планот,
3. организација на територијата (парцелација на земјиштето),
4. економски ефект на предвиденото производство.

Член 5

Основни податоци во планот содржат:

1. назив на организацијата што го изработува основниот план,
2. опис на подрачјето и површините во хидромелиоративниот систем (подела на парцели и скица за земјиштето).

Член 6

Показателите на основниот план содржат податоци за:

1. структура на површините и предвидени промени;
2. досегашно и предвидено производство (сеидбени површини, просечни приноси и вкупно производство, показатели за угарите и на обрабо-

тените површини, преглед на дополнителни култури — предкултури, подкултури, меѓукултури и втори култури);

3. преглед на агротехнички и агромелиоративни мерки (сортен состав, обработка на почвата, губрење, заштита од болести и штетници, калцификација, рамнење на почвата, наводнување и нега на посевите) — сегашна состојба и по планот;

4. средства за остварување на предвиденото производство;

5. кадрови за остварување на предвиденото производство.

Член 7

Организација на територијата на земјиштето (парцелација на земјиштето) во подрачјето на хидромелиоративниот систем дава приказ на култури како се сеат и редуваат по парцели.

Член 8

За приказ на економската оправданост на предвиденото производство и мерки во основниот план се внесуваат:

1. поединачни нормативи и калкулации за секоја култура (сегашна состојба и по планот);
2. упореден преглед на вкупниот приход и неговата расподелба (сегашна состојба и предвидената по планот);
3. податоци за земјоделски организации од подрачјето на хидромелиоративниот систем, преработувачки погони и нивна опременост и обезбеденост со кадрови;
4. заклучок за економската оправданост на предложениот план и проблемите.

Член 9

Предлогот на основниот план го утврдува извршниот орган на органот на управувањето надлежен за донесување на основниот план откако ќе го сослуша мислењето на организациите кои хидромелиоративниот систем го користат.

Предлогот на основниот план од претходниот став се става на увид на членовите на работниот колектив на организацијата која управува со системот и на корисниците на хидромелиоративниот систем најмалку на 30 дена пред поднесувањето на органот надлежен за донесување на планот.

Секој член на работниот колектив односно корисникот на хидромелиоративниот систем може усмено или писмено да стави забелешки на претлог план.

Член 10

Органот од став 1 на претходниот член е должен да ги разгледа забелешките на предлогот на основниот план од членовите на работниот колектив и корисниците на хидромелиоративниот систем и изработи конечен предлог основен план.

Забелешките кои не ги усвоил заедно со предлогот обавезно ги доставува до органот надлежен за донесување на основниот план.

Член 11

Основниот план го донесува највисокиот орган на управување на организацијата што управува со хидромелиоративниот систем.

Ако организацијата од претходниот став е земјоделска задруга, основниот план го донесува задружниот совет односно собранието на задругата ако нема задружен совет.

Член 12

Со содржината на основниот план одобрен од народниот одбор на околицата во смисла на член 44 став 1, 2 и 3 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/59), организација која управува со системот е должна писмено да ги запознае организациите кои го користат земјиштето во системот. Останатите корисници на земјиштето во системот со содржината на основниот план ги запознава организацијата преку која го користат системот.

Член 13

Измени и дополненија на основниот план се вршат по постапката пропишана за неговото донесување.

Член 14

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1876/1
28 јуни 1960 год.
Скопје

Секретар
за земјоделство и шумар-
ство на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

219.

На основа член 5 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен весник на НРМ“ бр. 20/60 год.), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМ- ЛИШТЕ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО ДОНЕСУВАЊЕ

Член 1

Основниот план за искористување на земјоделско земјиште во општествена сопственост (во натамошниот текст: основен план) е основа за работење и инвестиционо вложување на организацијата на која земјиштето ѝ е дадено на искористување.

Изработка на основниот план и постапката за неговото донесување се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Основниот план го изработува организација на која земјиштето ѝ е дадено на искористување.

Член 3

Основниот план се изработува во склад со перспективните планови на општините односно око-

лиците и основните планови за користење на земјиштето во подрачјето на хидромелиоративните системи.

Член 4

Основниот план се состои од три дела и тоа:

- основни податоци
- показатели на планот
- економски ефект на предвиденото производство.

Член 5

Основните податоци содржат:

1. назив на организација која го донесува основниот план;
2. опис на површините кои ги користи организацијата (поделба на парцели и скица на земјиштето).

Член 6

Показателите на планот особено содржат податоци за:

1. структура на површините и предвидени промени (проширување и освојување на нови површини);
2. досегашно и предвидено производство (сеидбени површини, просечни приноси и вкупно производство, показатели за угарите и необработиви површини, производство одделно со наводнување а одделно за суво производство, преглед за најголем обем на дополнителни култури, подкултури, предкултури, меѓукултури и втори култури, овошни и лозови насади со посебни показатели за класични и интензивни насади);
3. агротехника за одделни култури (најсовремена: сортимент, обработка на почвата, рамнење на почвата, наводнување, нега на посевите, калцификација, ѓубрење и заштита на растенијата);
4. показатели за сточарство (бројна состојба на добиток по видови вкупно и приплодни женски грла, приноси по едно грло добиток сметано на едно италско грло, број на условни говеда од 500 кг. на 1 хектар земјоделска површина односно обработива површина и фуражни култури, вкупно сточарско производство — жива мера по видови и посебно „баби-биџ“, свињи „бекон“ и „бројлери“ —, биланс на потребна сточна храна и сопствено производство на сточна храна по основни видови-сочна, концентрат и други во натурални показатели, крмни единици и сварливи белтоци, производство на силажна храна во најголема мера, расен состав на добиток и зоотехнички мерки);

5. стопански објекти по видови (постојни и предвидени по број и капацитет);

6. стручен кадар и работна снага (постоен и потребен);

7. механизација постојна и потребна (комплетно механизирање на земјоделските работи, трактори по категории — лесни, средни и тешки, вредноста на потребни инвестирања за остварување на предвиденото производство, инвестициони вложувања за максимален и брз ефект).

Член 7

Економски ефект на предвиденото производство се искажува со поединечни нормативи и калкулации за одделни култури и вид добиток и

износот на вкупниот приход и неговата расподелба.

Член 8

Предлогот на основниот план го утврдува управниот одбор односно друг соодветен орган на управување на организацијата на која земјиштето и е дадено на искористување.

Предлогот на основниот план се дава на увид на членовите на работниот колектив најмалку на 30 дена пред неговото поднесување на органот надлежен за донесување на планот.

Секој член на работниот колектив може усмено или писмено да стави забелешки на предлог основен план.

Член 9

Органот од став 1 од претходниот член е должен да ги разгледа забелешките на предлог основен план од членовите на работниот колектив и изработи конечен предлог основен план. Забелешките кои не ги усвоил заедно со предлогот обавезно ги доставува до органот надлежен за донесување на основниот план.

Член 10

Основниот план го донесува работничкиот совет на земјоделска организација, задружниот совет на земјоделска задруга односно собранието на задругата, ако нема задружен совет, или управниот одбор на земјоделска установа.

Член 11

Измени и дополнувања на основниот план се вршат по постапката пропишана за неговото донесување.

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-1877/1

28 јуни 1960 год.

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

220.

На основа член 5 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен весник на НРМ“ бр. 20/60 год.), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I.

Економско-техничка документација од чл. 6 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/59) се изработува за давање стручно мислење за потребата, можноста и економичноста за примената на агротехнички односно агромелиоративни мерки.

II.

Економско-техничката документација од претходната точка се состои од три дела и тоа:

1. основни податоци;

2. податоци за потребата и можноста на примената на предложените мерки; и

3. податоци за економичноста на предложените мерки.

III.

Првиот дел на документацијата содржи:

1. назив на органот односно организацијата која ја изработува документацијата;

2. опис на подрачјето за кое се однесува документацијата (назив, површина, граници, кус осврт на природните и економските услови и сл.);

3. преглед на мерките кои се предлагаат со детални податоци за секоја поделна мерка (на кое подрачје која мерка ќе се применува, во кој обем, на кој начин и во кое време ќе се изведуваат предложените мерки).

IV.

Податоци за потребата и можноста на примената на предложените мерки особено содржат:

1. краток опис на постојниот начин на искористување на земјиштето за кое се предлага примена на мерките (култури, просечни приноси, нивото на агротехниката, бруто продукт по хектар површина);

2. висината на производството кое се очекува со примена на предложените мерки на односното земјиште;

3. расположиви и потребни средства за извршување на предложените мерки (машини, гудбрива семе и др.);

4. претсметка на трошоците за спроведување на предложените мерки;

5. расположив и потребен стручен кадар за извршување на предложените мерки.

V.

За економичноста на примената на предложените мерки документацијата особено содржи:

1. поединачни нормативи и калкулации за одделни култури и мерки (сегашна состојба и предвиденото производство);

2. упореден преглед за вкупен приход и неговата расподелба за сегашната состојба и предвиденото производство;

3. заклучок за економичноста на предложените мерки и за проблемите кои можат да се појават.

VI.

Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Секретар

Број 09-1878

Скопје

за земјоделство и шумарство на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

221.

На основа член 302 од Законот за јавните службеници, Советот за народно здравје на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА МЕСТАТА ВО КОИ ПОСТОЈАТ ТЕШКОТИИ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ОСНОВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I.

Во Решението за местата во кои постојат тешкотии да се обезбеди основна здравствена заштита („Службен весник на НРМ“ бр. 33/58 и 2/60) се

додаваат нови подточки во точките 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кои гласат:

Во точка 2 Тетовска околија

ж) Тетово, освен населеното место Тетово

Во точка 3 Титоввелешка околија

к) Титов Велес, освен населеното место Титов Велес

Во точка 4 Штипска околија

м) Кочани, освен населеното место Кочани

н) Струмица, освен населеното место Струмица

њ) Штип, освен населеното место Штип

Во точка 5 Битолска околија

л) Крушево, освен населеното место Крушево

љ) Прилеп, освен населеното место Прилеп

м) Плетвар

Во точка 6 Кумановска околија

и) Куманово, освен населеното место Куманово

Во точка 7 Охридска околија

и) Охрид, освен населеното место Охрид

Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јули 1960 година.

Бр. 01-1649/1
29 јуни 1960 год. на Советот за народно здравје
Скопје
Претседател
на НРМ,
В. Ѓоргов, с. р.

222.

Советот за култура на Народна Република Македонија на својата триесет и трета седница одржана на 26. I. 1960 година, откако ја претресе Анализата за пласманот на книгите и залихите во складовите на издавачките претпријатија во Републиката, констатира дека:

— при составувањето на годишните издавачки планови на издавачките претпријатија не е обезбедена соработка на заинтересираните фактори преку давање на свои мислења по издавачките планови, што го отежнува нормалниот пласман на книгата;

— се запоставуваат одделни видови литература, како драмската и научната литература, литературата од областа на ликовната уметност, младинската и детската литература, што условува недостиг на тие видови литература;

— преводната литература од странските јазици не се преведува директно од оригиналните дела, главно поради недостиг на квалитетен преводачки кадар, поради што преводната литература не е на потребната висина во однос на преводот;

— пропагандата на изданијата како нужен и добар метод за пласманот на книгата сè уште не е доволно се ползува и направените напори досега во таа смисла не задоволуваат;

— во проширувањето на книжарската мрежа досега е сторено доста, но сè уште се чувствува потреба од натамошни напори за нејзиното проширување;

— снабденоста на книжарниците со литература заостанува во споредба со нивната снабденост со канцелариски и школски прибор. Причината за тој сооднос е малиот приход што се реализира од продажбата на литература во однос на школскиот и

канцелариски прибор и општата неупатеност на продавачкиот кадар за литературата.

Со оглед на изложеното и на основа член 20 став 3 од Законот за органите на управата на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56) и член 19 од Уредбата за организацијата и работата на Советот за култура на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 42/59), Советот за култура на Народна Република Македонија донесува

ПРЕПОРАКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАСМАНОТ НА КНИГАТА

1. Соработката на издавачките претпријатија со заинтересираните установи, организации и здруженија потребно е да се усвои како метод во изработката на издавачките планови, од што во многу зависи реалноста во планирањето на издавачката дејност, а со тоа и нормалниот пласман на книгата. За таа цел издавачките претпријатија треба да ги популаризираат предлозите на плановите за својата издавачка дејност со нивното доставување на дискусија на заинтересираните установи, организации и здруженија и поединци, или на друг погоден начин да се обезбеди нивната соработка пред утврдувањето на издавачките планови. При тоа, издавачките претпријатија треба да настојуваат да го обезбедат мислењето на заинтересираните фактори.

2. Во издавачките планови треба да бидат застапени: драмската, научната литература, литературата од областа на ликовната уметност, младинската литература и соодветно да биде зголемен тиражот на изданијата од детска и младинска литература, што ќе ја намали цената на тој вид литература и ќе ја овозможи нејзината достапност на читателот.

3. За подобрување квалитетот на преводната литература издавачките претпријатија особено внимание треба да посветат на усовршувањето на преводачкиот кадар како би се обезбедило преведување директно од оригиналните дела напишани на странски јазици.

4. Издавачките претпријатија потребно е да ги зголемат и напорите за пропагирање на своите изданија, користејќи ги сите форми за пропагирање на книгата како: аквизитери, претплата, отплата, каталози, радиото, печатот, плакати, летоци и слично.

5. Издавачките претпријатија и натаму да ги продолжат настојувањата за проширување на книжарската мрежа како една од успешните форми за пласирање на книгата, а во соработка со народните одбори на општините да обезбедат сместување на книжарниците во прометните места на градот или населеното место.

6. За проширување пласманот на книгата, издавачките претпријатија треба да ја зголемат и грижата околу стручното усовршување на продавачкиот кадар преку организирање на поврмени курсеви и семинари. Исто така треба преку соодветен начин на наградување на го стимулираат усовршувањето на тој кадар, сузбивајќи го него-

вото гледање на книгата како на спореден артикал во книжарниците.

Број 09-374/1

1 март 1960 година

Скопје

Претседател
на Советот за култура на НРМ,
Димче Беловски, с. р.

223.

Советот за култура на Народна Република Македонија на својата триесет и трета седница одржана на 26. I. 1960 година, откако ја претресе анализата за проблемот на пласманот на книгите и залихите од книги во складовите на издавачките претпријатија во Народна Република Македонија, констатира дека:

— книжниот фонд на поголемиот број на народни библиотеки во Републиката не се обновува во доволна мерка поради недоволните финансиски средства што народните одбори на општините ги одделуваат за таа цел, такашто тој фонд е застапен;

— при отворањето на нови книжарници во поголемите населени места народните одбори на општините не им излегуваат на секаде во пресрет на издавачките претпријатија, такашто за таа цел или не се даваат локации или дадените локации се на непогодни места.

Имајќи го тоа предвид, а на основа член 20 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на НРМ“ бр. 14 од 1959 г.) и член 19 од Уредбата за организацијата и работата на Советот за култура на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 42/59 г.), Советот за култура на НРМ донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО И ОСОВРЕМЕНУВАЊЕТО НА КНИЖНИОТ ФОНД НА НАРОДНИТЕ БИБЛИОТЕКИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОГОДНИ ПРОСТОРИИ ОДНОСНО ЛОКАЦИИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА КНИЖАРНИЦИ

1. Во задоволувањето на културно-просветните потреби и барања на човекот, книгата има посебна улога. Нејзиното приближување кон читателот во голема мерка зависи од тоа колку ги задоволува таа неговите потреби за збогатување со нови познавања и запознавање со новите постигања во одделни области на општествениот живот. Ова налага постојана грижа за обновување и збогатување на книжните фондови на народните библиотеки. Заради тоа народните одбори на општините при донесувањето на буџетот на општината потребно е на библиотеките да им одредуваат по 100 динари од глава жител за купување книги. Притоа народните одбори треба да ја зголемат и грижата за стрикната употреба на средствата за целта на која се наменети.

2. При отворањето или изградбата на нови простории за книжарници од страна на издавачките претпријатија, народните одбори на општините треба да ги помогнат нивните напори со давање

локации во прометните места на градот или населеното место, како и со преземање на соодветни мерки за обезбедување на подолгорочни кредити за подигнување на книжарниците.

Број 09-373/1

1 март 1960 година

Скопје

Претседател
на Советот за култура на НРМ,
Димче Беловски, с. р.

224.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието од III свикување на Републичкиот завод за социјално осигурување, на својата седница одржана на 25. IV. 1960 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56), став 1 на член 10 се менува и гласи:

„Собранијата на одделни околиски заводи за социјално осигурување на својата прва седница од редот на своите членови избираат членови за Собранието на Републичкиот завод, со тоа што на секој 3.000 осигуреници од подрачјето на околискиот завод доаѓа по еден претставник“.

Член 2

Во член 13 точка 10 се менува и гласи:

„10) донесува одлука за утврдување на систематизацијата на службеничките места во Републичкиот завод и ја одобрува систематизацијата на околиските заводи за социјално осигурување“.

Член 3

Во член 31 став 1 се менува и гласи:

„Постојани одбори и комисии на Собранието се:

1. Одбор за здравствено осигурување,
2. Одбор за превентивна здравствена заштита,
3. Одбор за долгорочни осигурувања,
4. Одбор за финансиски прашања,
5. Одбор за организациони и кадровски прашања,
6. Комисија за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот“.

Член 4

Во член 40 точките 7) и 11) се менуваат и гласат:

„7) Назначува заменик и помошник на директорот на Републичкиот завод и дава претходно мислење за поставување и разрешување на директорите на околиските заводи, како и согласност за поставување и разрешување на шефови на организациони единици во Републичкиот завод.“

11) Образува инвалидски комисији по чл. 187 ст. 1 и 2 од Законот за инвалидско осигурување и Повисока лекарска комисија“.

Член 5

Во член 55 точките 6) и 7) се менуваат и гласат:

„6) донесува решенија за поставување и разрешување и решавање за останатите службенички односи на службениците во Републичкиот завод и врши распоред на службениците на поодделни работни места.

7) донесува решенија за казни поради дисциплински неуредности на службениците, и назначува стручни комисији од редовите на службениците од заводот“.

Член 6

Членот 57 се менува и гласи:

„Директорот на Републичкиот завод кога е отсутен или спречен во вршењето на својата должност го заменува заменик односно помошник на директорот. Во отсуство на заменикот и помошникот на директорот, Извршниот одбор определува друг раководен службеник што ќе го заменува директорот“.

Член 7

Во член 65 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Како организациони единици во Републичкиот завод постојат: организационо-правно одделение, финансиско-евидентно одделение, општо одделение, одделение за здравствено осигурување, одделение за инвалидско осигурување, одделение за пензионо осигурување, одделение за додаток на деца и самостоен отсек за ревизија и инструктажа.

Бројот на отсеците и другите служби по одделенијата како и распределбата на работите по одделенијата, отсеците и службите ги утврдува со правилник Извршниот одбор на предлог на директорот на заводот“.

Член 8

Во член 67 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„За поставување и разрешување шефови на организационите единици е потребна согласност на Извршниот одбор на заводот.

Прием во служба на службениците во заводот се врши по конкурс согласно одредбите од Законот за јавните службеници“.

Член 9

Член 68 се менува и гласи:

„Во Републичкиот завод постои конкурсна комисија и комисија за откази.

Конкурсната комисија распишува конкурс за прием на лица во служба на Републичкиот завод.

Комисијата за откази е надлежна за давање согласност на откази на службениците во Републичкиот завод, како и на службениците во околските заводи, нивните филијали и испостави.

Членовите на комисијата надлежна за работите по став 2 ги назначува директорот, а на комисијата по став 3. Извршниот одбор на заводот“.

Член 10

Член 69 се менува и гласи:

„Службениците на Републичкиот завод одговараат кривично, материјално и дисциплински по прописите што важат за службениците на државните органи“.

Член 11

Се овластува Извршниот одбор на Собранието да донесе пречистен текст на Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Извршниот совет на НРМ.

Број 1092/1

25 април 1960 год.

Скопје

Претседател

на Извршниот одбор,

Горе Дамески, с. р.

На основа чл. 5 ст. 2 од Уредбата за организација на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Број 09-1287/1

8 јуни 1960 год.

Скопје

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

225.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), член 13 став 2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Сл. весник на НРМ“ бр. 6/56), а во врска со член 70 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 25. IV. 1960 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1959 ГОДИНА

I.

Се прима завршната сметка на приходите и расходите за 1959 година на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје во која се искажани:

— вкупно нето приходи	
динари	6.640.037.135.—
— вкупно расходи динари	7.416.608.957.—
или вишок на расходите над приходите д.	776.571.822.—

II.

Делот на вишокот на расходите над приходите согласно член 35 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, се покрива од резервниот фонд кој изнесува 68,814.059 динари.

III.

Оваа одлука влегува во сила по дадената согласност од Извршниот совет на НРМ.

Бр. 07-978-1

25 април 1960 год.

Скопје

Претседател

на Извршниот одбор,

Горе Дамески, с. р.

На основа член 70 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен

лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Бр.09-1287/1

8 јуни 1960 год.

Скопје

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

226.

На основа член 21 став 4 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година, донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ОКОЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1959 ГОДИНА ВО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I.

Од остатокот на вишоците на околиските заводи за социјално осигурување по завршната сметка за 1959 година се издвојува дел од 25%-тен износ во Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување, пред распоредувањето во фондовите за одделна намена.

II.

Оваа одлука влегува во сила по дадената согласност на Извршниот совет на НРМ.

Бр. 07-980-1

25 април 1960 год.

Скопје

Претседател

на Извршниот одбор,

Горе Дамески, с. р.

На основа член 21 став 4 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Бр. 09-1287/2

8 јуни 1960 год.

Скопје

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

227.

На основа член 16 од Уредбата за организацијата на заводите за социјално осигурување и член 66 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година, донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1960 ГОДИНА

I.

Се донесува претсметката на приходите и расходите за 1960 година на Републичкиот завод за социјално осигурување во која се искажани:

— чисти приходи во износ од динари	7.468.736.000.—
— вкупно расходи	8.545.744.000.—
Вишок на расходите над приходите во износ од динари	1.077.008.000.—

II.

Вишокот на расходите над приходите ќе се покрие:

— со резервниот фонд на Републичкиот завод за социјално осигурување динари	77.593.000.—
— со кредит од Народната банка на ФНРЈ динари	999.415.000.—

III.

Во смисла на одредбите на член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, претсметката ќе се поднесе на оценка на законитоста на Извршниот совет на НРМ.

Бр. 07-982/1

25 април 1960 год.

Скопје

Претседател

на Извршниот одбор,

Горе Дамески, с. р.

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Број 09-1287/3

8 јуни 1960 год.

Скопје

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

228.

На основа член 20 и 66 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1960 ГОДИНА

I.

Се донесува претсметка на приходите и расходите по фондот за превентивна здравствена заштита за 1960 година со :

ПРИХОДИ

Износ во динари

1. Непотрошени и пренесени средства од минатите години	100.498.047.—
2. Приходи во 25%-тен износ	43.100.000.—
Вкупно:	143.598.047.—

РАСХОДИ

1. Редовни систематски прегледи на ученици во стопанство и младината	3.190.285.—
2. Комисиски испитувања на работните услови и работните околии	1.542.000.—
3. Систематски и флуорографски прегледи на лица опфатени со здрав. заштита	2.000.000.—
4. Опрема и оспособување на превентивни здравствени установи	86.277.716.—
5. Дотации на општествените организации за превентивни акции	2.084.211.—
6. Останати превентивни акции и мерки	32.445.885.—
Вкупно:	127.540.097.—

Неутрошени средства во износ
од динари 16.057.950.—

II.

Во смисла на одредбите од член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, претсметката ќе се поднесе на оценка на законитоста на Извршниот совет на НРМ.

Број 07-983-1 Претседател
25 април 1960 год. на Извршниот одбор,
Скопје **Горе Дамески, с. р.**

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Бр. 09-1287/4 Претседател,
8 јуни 1960 год. **Љупчо Арсов, с. р.**
Скопје

229.

На основа член 21 и 66 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1960 ГОДИНА

I.

Се донесува претсметка на приходите и расходите по Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1960 година со:

	Износ во динари
1. Непотрошени и пренесени средства од минатите години . . .	54.699.424.—
2. Издвоени средства од вишоците на околинските заводи за 1959 г.	53.618.378.—
Вкупно:	108.317.802.—

РАСХОДИ

1. За изградување, доградување и адаптација на здравствените установи	99.969.730.—
2. Спрема за здравствени установи	8.348.072.—
Вкупно:	108.317.802.—

II.

Во смисла на одредбите на чл. 66 став 3 од Уредбата на финансирање на социјалното осигурување, претсметката ќе се поднесе на оценка на законитоста на Извршниот совет на НРМ.

Број 07-984-1 Претседател
25 април 1960 год. на Извршниот одбор,
Скопје **Горе Дамески, с. р.**

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен

лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Број 09-1287/5
8 јуни 1960 год.
Скопје

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

230.

На основа член 66 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 25. IV. 1960 година донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1960 ГОДИНА

I

Се донесува претсметка на приходите и расходите за 1960 година со:

ПРИХОДИ	Износ во динари
3%-тен износ на премијата . . .	172.527.000.—
20%-тно издвојување за резерва . . .	34.505.000.—
Чист приход	138.022.000.—

РАСХОДИ

Надомест за разлика во висината на придонесот	77.635.000.—
Надомест за поголем број на де-нови на болување од ТБЦ . .	25.170.000.—
Надомест за поголем број на осигуреници — жени	6.561.000.—
Надомест за поголем број членови на фамилија	19.894.000.—
Вкупно расходи	129.260.000.—
Вишок на расходите	8.762.000.—

II.

Во смисла на одредбите од член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, претсметката ќе се поднесе на оценка на законитоста на Извршниот совет на НРМ.

Бр. 07-985-1 Претседател
25 април 1960 год. на Извршниот одбор,
Скопје **Горе Дамески, с. р.**

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Бр. 09-1287/6 Претседател,
8 јуни 1960 год. **Љупчо Арсов, с. р.**
Скопје

231.

На основа член 56 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), и точка 11 од Одлуката за стопите на придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 17/59) и член 58 од Правилникот за пресметнување и плаќање на придонесите од личен доход од работен однос („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 3/60) Собранието на Ре-

публичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година донесува

О Д Л У К А ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Околинскиот завод за социјално осигурување ќе одреди плаќање додаток на придонес на оние исплатители на личниот доход при кого се утврди дека бројот на заболувањето или траењето на заболувањето на запослените лица кај нив нараснал поради тоа што не се спроведени или се недоволно спроведени здравствени и технички мерки пропишани односно наредени со цел на заштита на запослените лица.

II

Оценка на тоа дали се доволно или воопшто не се спроведени здравствените или техничките мерки при исплатителот на личниот доход дава надлежната инспекција на трудот на народниот одбор на околицата, без која оценка околинскиот завод за социјално осигурување не може да донесе решение во смисла на одредбите од член 57 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

III

Во случај кога просекот на заболувањето кај поделните исплатители на личниот доход е поголем за 0,20% од општиот просек утврден за околицата, околинскиот завод за социјално осигурување ќе го задолжи исплатителот на личниот доход со плаќање додаток на придонес во износ од 0,50% од нето износ на личниот доход исплатен во време за кое е тој додаток одреден.

Применувањето на додатокот на придонесот ќе се врши по следната таблица:

Пречекорување на просекот на заболувањето за	Стопа на додатниот придонес на нето личен доход
0,20%	0,50%
0,40%	1,00%
0,60%	1,50%
0,80%	2,00%

IV

Оваа одлука влегува во сила по дадената согласност од Извршниот совет на НРМ и објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

V

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за применување на додаток на придонес за социјално осигурување за 1959 година 07 број 1844 од 17. VII. 1959 година.

Број 07-987-1
25 април 1960 год.
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор.
Горе Дамески, с. р.

На основа член 56 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СОГЛАСЕН со предната Одлука.

Број 09-1287/7
3 јуни 1960 год.
Скопје

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

232.

На основа член 21 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМИРАНИОТ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Издвоените средства во фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување во вкупен износ од 54.323.477.— динари, во целост се распределуваат како следува:

Износ во динари

1. Околински народен одбор Тетово, за изградба на здравствена станица	4,000.000.—
2. Околински народен одбор Т. Велес, за изградба на здр. станици	5,000.000.—
3. Околински народен одбор Куманово, за изградба на здрав. станици	6,000.000.—
4. Околински народен одбор Битола, за изградба на здравствените станици	6,000.000.—
5. Околински народен одбор Охрид за изградба на здравствени станици	6,000.000.—
6. Околински народен одбор Штип, за изградба на здравствени станици	6,000.000.—
7. Општа болница Куманово, за изградба на заразно одделение	5,000.000.—
8. Институт за ТБЦ, за инсталација на парно греење	3,000.000.—
9. Народен одбор на општина Гевгелија, за градење на општа болница	6,323.477.—
10. Спец. болница за ТБЦ Јасеново, за изградба на водовод	5,000.000.—
11. Центр. завод за нар. здравје Скопје за доградба на новиот спрат	2,000.000.—
Вкупно:	54.323.477.—

II

Оваа одлука влегува во сила по дадената согласност на Извршниот совет на НРМ.

Број 07-989-1
25 април 1960 год.
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 21 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен

лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СО-ГЛАСЕН со предната Одлука.

Број 09-1287/9

8 јуни 1960 год.

Скопје

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

233.

На основа член 20 став 1 и 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување на својата седница одржана на ден 25. IV. 1960 година ја донесува следната

О Д Л У К А

ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I. Од расположивите, непотрошени и неангажирани средства по Фондот за превентивна здравствена заштита по завршната сметка за 1959 година која изнесува:

Динари 84.990.845.—

се распределуваат средства во вкупен износ од динари 81.132.895.— и тоа:

- 1) На Универзитетската студентска поликлиника за обезбедување на здравствена заштита на студентите 700.000.—
- 2) На Советот за социјална политика и комунални прашања, за набавка на објективен аудиометар за аудиолошкиот центар 2.040.895.—
- 3) На Клиниката за интерни болести, за набавка на апарат за мерење на базален метаболизам 2.500.000.—
- 4) На Околискиот завод за социјално осигурување Гостивар, за созбивање на епидемичниот хепатитис 4.000.000.—
- 5) На Домот за народно здравје — Кочани, за изградба на антитуберкулозен диспансер — Кочани 5.000.000.—
- 6) На Заводот за трансфузија за крв на НРМ, за доградба на зградата 4.000.000.—
- 7) На Секретаријатот за труд на НРМ, за пропаганден материјал за хигиено-техн. заштита 1.000.000.—
- 8) На Институтот за ТБЦ на НРМ за набавка на флуорографски апарат 4.000.000.—
- 9) На Институтот за ТБЦ на НРМ, за набавка на теренска кола за БСЖ 3.000.000.—
- 10) На Советот за социјални грижи и комунални прашања на НРМ, за аудиолошки центар 10.000.000.—
- 11) На Институтот за патофизиологија — Скопје, за примена на изотопите во медицината 1.000.000.—

- 12) На Централниот завод за заштита на народно здравје на НРМ, за борба против мувите 10.000.000.—
 - 13) На Централниот завод за заштита на народно здравје на НРМ, за опрема на вирусолошката лабораторија 2.000.000.—
 - 14) На Народниот одбор Делчево, за доградба на стационарот со родилиште 3.000.000.—
 - 15) На Народниот одбор Дебар, за опрема и инструментариум на родилниот дом 2.000.000.—
 - 16) На Општната болница Т. Велес, за опрема на медицински апарати 5.000.000.—
 - 17) На Народниот одбор Струга, за доградба на здравниот дом 2.000.000.—
 - 18) На Специјалната болница за ТБЦ „Лешок“, за проширување на капацитетот 2.000.000.—
 - 19) На Костнозглобната ТБЦ болница — Охрид, за набавка на апарат за една трахијална анестезија 1.250.000.—
 - 20) На Штабот на младин. бригади на Автопатот „Братство-Единство“, за здрав. заштита на младината 5.000.000.—
 - 21) За систематски прегледи на младината 2.000.000.—
 - 22) За флуорографски снимања на осигуреници 2.000.000.—
 - 23) За Домот за народно здравје — Тетово 7.000.000.—
 - 24) На Централниот завод за заштита на народно здравје на НРМ, за студиско испитување на работните услови во рудник „Злетово“ 542.000.—
 - 25) За конгрес на рентгенолозите 100.000.—
- П. Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде согласност Извршниот совет на НРМ.

07 број 990-1

25 април 1960 год.

Скопје

Претседател

на Извршниот одбор,

Горе Дамески, с. р.

На основа член 20 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е СО-ГЛАСЕН со предната Одлука.

Бр. 09-1287/8

8 јуни 1960 год.

Скопје

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

234.

На основа член 25 и 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година, донесува

О Д Л У К А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Околистите заводи за социјално осигурување за 1960 година ќе уплатуваат премија во фондот за задолжително здравствено реосигурување во висина од 3%-тен износ од вкупниот придонес за здравствено осигурување.

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за задолжително здравствено реосигурување, се издвојува 20% во резерва на фондот.

II

Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, утврдени се следните републички просечи како и најмалите проценети на отстапување на тие просечи, по кој ќе се врши надоместувањето од фондот за задолжително здравствено реосигурување:

1. Просечен придонес за здравствено осигурување по осигуреник (активни и лица привремено вој работен однос) — стварен просек со отстапувањето од минус 5%;

2. Просечен број на деновите на болувањето од ТВИЦ по активен осигуреник на терет на социјалното осигурување стварен просек — без отстапување;

3. Просечен број на активните осигуреници жени — стварен просек зголемен за 2%;

4. Просечен број на членови на фамилија по осигуреник (активни и лица привремено вој работен однос) — стварен просек зголемен за 3%.

III

Во смисла на чл. 26 од истата Уредба, висината на надоместувањето по фондот за задолжително реосигурување за поодделни случаи на реосигурувањето се определува:

1. До колку просечниот годишен придонес за здравствено осигурување по еден осигуреник е помал од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши во 80%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просек на околистите заводи за социјално осигурување;

2. До колку просекот на деновите на болувањето од ТВИЦ е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши по 500.— динари за секој ден на изостанок од работа над просекот;

3. До колку просекот на активни осигуреници жени е поголем од републичкиот, надоместување ќе се врши во износ од лин. 2.700.— годишно по активен осигуреник жена над просекот.

4. До колку просечниот број на членовите на семејство на осигуреници е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши во износ од 1.200 динари годишно на секој член на семејството над републичкиот просек.

IV

Пресметнувањето на премии и надомести, документирање на барањата за надомест како и постапката за остварување на правото на надоместување од фондот за здравствено реосигурување ќе се врши на следниот начин:

1. На крајот на секој календарски месец, околистите заводи за социјално осигурување ќе вршат

пресметување на премиите, и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓусобната сметка на Републичкиот завод.

2. Републичкиот завод за социјално осигурување ќе врши редовно издвојување на средствата во резервниот фонд во одредениот процент.

3. Утврдувањето на износот за надомест за поедини случаи на задолжително здравствено реосигурување се врши врз основа на статистичките и финансиските сведенија споменати во оваа одлука.

За таа цел околистите заводи за социјално осигурување должни се да по истекот на секое календарско тримесечје испратат до Републичкиот завод за социјално осигурување за изминатиот период од почетокот на годината сведенија со соодветните документи, врз основа на кои Републичкиот завод ќе утврди дали настанале причини за задолжително здравствено реосигурување за кое се врши надоместувањето.

Сведенијата треба да бидат групирани по месеци.

4. Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на поднесената документација ќе врши пресметнување со заводите каде настанале случаи за реосигурување и ќе донесе решение за признавање на правата за надоместувањето и за висина на надоместувањето по поодделни случаи.

5. Во период помеѓу поделни пресметки Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема висината на надоместувањето за изминатиот пресметковен период.

6. Сите пресметки по секој основ ќе се вршат за сето поминато време од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период а за надоместување доаѓа во обзир само разликата помеѓу извршената исплата на аконтацијата и конечната пресметка на надоместувањето што припаѓа за соодветна година.

7. До колку Републичкиот завод за социјално осигурување констатира дека поднесените сведенија и документација не се потребни или пресметките се погрешни ќе бара од заводот да го истото надополни, а може и да врши проверка по документацијата на поднесените барања.

8. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

9. Со денот на стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за висината на премијата и надокнадата за поодделни случаи на обавезно реосигурување 07 број 1839 од 17 јули 1959 година.

07 број 988-1
25 април 1960 год.
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

Согласно член 26 став 4 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, на својата седница одржана на ден 18 мај 1960 година, даде

согласност по Одлуката под бр. 01-7297/20 мај 1960 година.

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

235.

На основа член 49 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55) г.) и член 58 од Правилникот за пресметнување и плаќање на придонеси од личниот доход од работен однос („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/60 година), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 25. IV. 1960 година ја донесува следната

О Д Л У К А

ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Најмал број на осигуреници запослени кај поодделни исплатители на личниот доход, кој обврзува на одредување на одделен придонес се утврдува на 50 работници односно службеници.

Во овој број не влегуваат учениците во стопанство и работниците што се во привремен работен однос.

Собранијата на поедини околиски заводи за социјално осигурување можат со свои одлуки да предвидат и помал број на осигуреници кој обврзува на одредување на одделен придонес за здравствено осигурување.

Во основницата за пресметнување и плаќање на одделниот придонес за здравствено осигурување влегуваат нето примањата на кој се плаќа придонес по општите стопи или по стопи на придонесот за здравствено осигурување.

2. Најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник како и најнизок процент на отсуствување од работа по болест и повреда, за кое отстапување ќе се определува одделен придонес се утврдува и тоа:

а) Најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник годишно во износ од динари 6.400.— во кој основ влегуваат расходите за надомест вместо плата по болест и повреда и болничко лекување;

б) Најнизок процент на отсуствување од работа по болест и повреда од 2,60%.

Како основ на применување на одделен придонес служи просекот на расходите наведени под а) и процентот на отсуствување од работа наведен под б) остварен во претходно тримесечје.

3. За поодделни стопански гранки одвоено од точка 2 под б) се одредува процент на отсуствување од работа и тоа:

— шифра	115	обоена металургија	5,3%
— „	116	неметални рудници	3,9%
— „	117	метална индустрија	3,1%
— „	120	хемиска индустрија	3,1%
— „	121	индустрија на град. матер.	3,3%
— „	122	дрвна индустрија	3,6%
— „	124	текстилна индустрија	5,0%
— „	125	инд. на кожи и кодури	4,5%
— „	127	прехранбена индустрија	3,2%
— „	128	графичка индустрија	3,8%

— „	129	тутунова индустрија	3,6%
— „	411—416	градежништво	3,8%
— „	511	сообраќај	3,1%

Одделениот придонес за исплатителите на личниот доход по наведените гранки под точка 3 ќе се применува само на процент на изостанци од работа по болест и повреда, а не и на расходите по здравствено осигурување без оглед на висината на бројот на запослените работници и службеници.

4. Најмало отстапување од просекот на расходите за здравствено осигурување по еден активен осигуреник и најмало отстапување од процентот на отсуствување од работа по болест и повреда за чие пречекорување обавезно ќе се определува одделен придонес, се одредува:

а) кај расходите отстапување за секој 500.— динари годишно или тримесечно 125.— динари и

б) кај отсуствување од работа за секое отстапување од 0,30%.

5. Најмалите стопи за одделен придонес за здравствено осигурување што ќе се определуваат задолжително за определеното отстапување од просекот на расходите односно од процентот на отсуствување од работа на подрачјето на околинскиот завод за социјално осигурување по точка 4 од оваа одлука се утврдува на 0,5% на нето износ на личниот доход, со тоа што највисоката стопа на одделен придонес за здравствено осигурување одредено со таблиците на пооделни околиски заводи за социјално осигурување не може да биде поголема од 4% односно стопа за враќање — бонифицирање на придонесот поголема од 2% од нето износот на личниот доход.

Спрема елементите наведени во точка 4 на оваа одлука одделните стопи се одредуваат:

а) за отстапување над просекот:

ако е просекот

На расходите надминат за		Отсуствувањето надминато за	Стопа на одделен придонес на личен доход изнесува
годишно	тримесечно		
500	125	0,30	0,50%
1000	250	0,60	1,—%
1500	375	0,90	1,50%
2000	500	1,20	2,—%
2500	625	1,50	2,50%
3000	750	1,80	3,—%
3500	875	2,10	3,50%
4000	1.000	2,40	4,—%

б) За отстапување под просек:

На расходите помали за		Отстапување помало	Стопа на одделен придонес од личен доход за враќање изнесува
годишно	тримесечно		
500	125	0,30	0,50%
1000	250	0,60	1,—%
1500	375	0,90	1,50%
2000	500	1,20	2,—%

6. Врз основа на член 50 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, Собранијата на околинските заводи за социјално осигурување донесуваат табlici на одделен придонес за

здравствено осигурување со тоа што треба обавезно да се зимаат во предвид минималните стопи предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие рамки да бидат составени.

7. Ако е просекот на расходите, односно отсуствувањето од работа за подрачјето на околицата пониско од утврдените просеци со оваа одлука (пониски од 6.400.— динари годишно односно 2,60%) собранијата на околските заводи за социјално осигурување, своите таблички ги утврдуваат спрема просеците на подрачјето на околицата.

8. Ако кај пооделни обврзници на придонесот се утврди отстапување и од најмалиот просек на расходите за здравствено осигурување односно најмалите проценти на отсуствување од работа поради болест и повреда, Околинскиот завод за социјално осигурување ќе определи стопа на придонесот по основ кој дава по поволна стопа.

9. Одредените проценти за поедини стопански гранки (точка 3 од оваа одлука), заводите се должни да ги зимаат во предвид при донесувањето на табличките по одделната стопа, односно околските заводи се должни за секоја наведена стопанска гранка да донесуваат одделни таблички.

10. Упатства за начинот на спроведувањето на оваа одлука дава Извршниот одбор на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

11. Оваа одлука влегува во сила кога нејзината согласност ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување — Белград и ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на стопите на одделен придонес под 07 број 1843 од 17 јули 1959 година.

07 број 986-1 Претседател
25 април 1960 год. на Извршниот одбор,
Скопје Горе Дамески, с. р.

Согласно член 49 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување на својата седница одржана на ден 18 мај 1960 година даде согласност по Одлуката под бр. 01-7298/20 мај 1960 година.

Директор;
Душко Ѓорѓиев, с. р.

236.

На основа член 19 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 година), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 18 април 1960 година, донесува

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈ ВЛЕГУВА ВО ФОНДОТ ЗА ПРЕ- ВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАЈ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Од издвоените средства во фондот за превентивна здравствена заштита на околинскиот завод

за социјално осигурување како приход во фондот превентивна здравствена заштита на Републичкиот завод за социјално осигурување се издвојува дел од 25%-тен износ.

2. Околските заводи пресметаниот износ по претходната точка ќе го уплатуваат до 15 во месецот за изминатиот месец на определената сметка на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

07 број 981-1 Претседател
18 април 1960 год. на Извршниот одбор,
Скопје Горе Дамески, с. р.

237.

На основа член 16 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 26. IV. 1960 година, ја донесува следната

О Д Л У К А ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ НА ОКОЛИС- КИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО НРМ ЗА 1959 ГОДИНА

1. Од расположивите средства на резервниот фонд за здравствено реосигурување при Републичкиот завод за социјално осигурување, се доделуваат средства во вкупен износ од 20.000.000.— дин. за покривање делот на непокриениот вишок на расходите над приходите (кусок) по завршната сметка за 1959 година на Околинскиот завод за социјално осигурување — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

07 број 979/1 Претседател
25 април 1960 год. на Извршниот одбор
и Собранието,
Скопје Горе Дамески, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Вистрица“, с. Теарце — Продавница во село Слатина — Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешана стока на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Вистрица“ во с. Теарце, а согласно со решението на НО на општината Теарце бр. 03-7516/1 од 26-VII-1958 година.

Раководител на продавницата е Сали Салии.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 645/59. (1654)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце — Продавница во село Радиовце — Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце, а согласно со решението бр. 03-1209/1.

Раководител на продавницата е Тодор Мишевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 646/59. (1655)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, с. Теарце — Продавница за мешани стоки во село Јанчиште, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешани стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-7517/1 од 1958 година.

Раководител на продавницата е: Саве Трпчевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 643/59. (1656)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, с. Теарце — Продавница за индустриски стоки во село Жилче, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-1210/1 од 21-II-1958 година.

Раководител на продавницата е Благоја Трпчевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 642/59. (1657)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, с. Теарце — Продавница во село Доброште, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со мешани трговски стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, а согласно со решението бр. 10545 од 6-VIII-1953 година.

Раководител на продавницата е Тодор Велковски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 644/59. (1658)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце — Продавница во с. Лешок, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со мешани трговски стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, а согласно со решението на Народниот одбор на Тетовска околија, бр. 10545 од 6-VIII-1959 година.

Раководител на продавницата е: Павле Богдановски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 658/59. (1659)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце — Продавница во с. Непроштено — Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со мешани трговски стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, а согласно со решението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 10545 од 6-VIII-1953 година.

Раководител на продавницата е Вожин Грговски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 651/59. (1660)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, Продавница во село Теарце, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со колонални стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце, а согласно со решението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 10545 од 6-VIII-1958 година.

Раководител на продавницата е Лазо Ѓорѓиевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 652/59. (1661)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, с. Теарце — Продавница во с. Теарце. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со мешана трговска стока на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце, а согласно со решението бр. 10545 од 6-VIII-1959 година.

Раководител на продавницата е Борис Димовски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 653/59. (1662)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, с. Теарце — Продавница за мешани стоки во село Теарце. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на деликатесни производи и тутунови производи, кибрит и прибор.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“ с. Теарце, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-7939 од 31-VII-1959 година.

Раководител на продавницата е Милица Николска.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 659/59. (1663)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, с. Теарце — Продавница во село Теарце. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешани стоки на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-7520 од 25-VII-1958 година.

Раководител на продавницата е Мито Тодоровски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 657/59. (1664)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце — Продавница во село Теарце. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со текстилна, галантериска стока и готови чевли.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистрица“, с. Теарце, а согласно со решението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 10545 од 6-VIII-1959 година.

Раководител на продавницата е Перо Крстевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 656/59. (1665)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 655 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“ во с. Теарце — Продавница во село Теарце. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со колонијална и мешана стока.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 10545 од 6-VIII-1959 година.

Раководител на продавницата е: Павле Серафимовски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 655/59. (1666)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 23-VI-1959 год. под рег. бр. 3 на страна 5 е запишано следното: Петар Петров, досегашен потписник на Општата земјоделска задруга „Борис Кидрич“, с. Василево — Штипско, е разрешен од должност. За потписници на задругата се назначени Панде Василев Маневски и Илија Митев Николов, од с. Василево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 133/58. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, страна 69 е запишано следното: Таировски Зејнулов Асан, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Долга ливада“, село Држилово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници Беадиновски Идриз и Алиловски Синанов Амт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 268/59. (668)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19, страна 73 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-8719/1 од 11-IX-1958 година Трговското претпријатие за промет со овошје и зеленчук „Малина“ — Тетово е припоено кон Земјоделската задруга „Тетовско Поле“ — Тетово, како погон, сметано од 11-IX-1958 година.

Трговското претпријатие за промет со овошје и зеленчук „Малина“ — Тетово се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 771/58. (695)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 9-IV-1959 год. под рег. бр. 42/55, свеска I е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на Трајан Трајановски. Отсега Земјоделската задруга

„Победа“, с. Сопотница, Битолско, ќе ја потпишуваат лицата Миле Домазетоски и Алексо Трчила-жоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 212/59. (743)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 91 на страна 329 е запишано следното: Народниот одбор на општината Градско, со решението бр. 03-561/1 од 4-III-1959 година, ги потврди правилата на Земјоделската задруга „Лазо Данев“, с. Подлес, Титоввелешко, така што дејноста на задругата во иднина е: откуп на земјоделски производи, сточарство и лозарство.

Досегашните потписници на задругата Круме Спиров, Тасе Кузманов и Ладе Кузманов се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписници на задругата се избрани следните лица: Стојанов П. Ангел, управник на задругата, и Стојановски С. Круме, задругар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 302/59. (1008)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 67 на страна 267 е запишано следното: Народниот одбор на општината Врапчиште, со решението бр. 04-4245 од 11-XII-1958 година, ги одобри правилата на Земјоделската задруга „Братство“, с. Дебреште, Тетовска околина, според кој задругата ќе ги врши следните дејности:

1. земјоделско производство на општонационална земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;
3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
8. продажба на индустриски стоки;
9. организирање на штедење и кредитирање;
10. машински парк;
11. лозарство и овоштарство;
12. угостителски услуги.

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници: Мишко Дукоски, претседател, Пандил Гегоски, управник, и Миле Исајоски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1005/58 год. (794)

СОДРЖИНА

218. Правилник за изработка на основните планови за искористување на земјиштата на подрачјето на хидромелиоративниот систем и за постапката за нивното донесување — — — — — 481
219. Правилник за изработка на основните планови за искористување на земјоделското земјиште и за постапката за нивното донесување — — — — — 484
220. Знатиство за изработка на економско-техничка документација — — — — — 485
221. Решение за дополнување на Решението за местата во кои постојат тешкотии да се обезбеди основна здравствена заштита — — — — — 485
222. Препорака за поднесување на пласманот на книгата — — — — — 486
223. Препорака за зголемувањето и осовременувањето на книжниот фонд на народните библиотеки и за обезбедување погодни простори односно локации за сместување на книжарници — — — — — 487
224. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување во Скопје — — — — — 487
225. Одлука за примање на завршната сметка за 1959 година — — — — — 488
226. Одлука за издвојување дел од вишокот на околиците заводи за социјално осигурување за 1959 година во Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување — — — — — 489
227. Одлука за донесување пресметката на приходите и расходите за 1960 година — — — — — 489
228. Одлука за донесување пресметка на приходите и расходите по фондот за превентивна здравствена заштита за 1960 година — — — — — 489
229. Одлука за донесување пресметка на приходите и расходите по фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1960 година — — — — — 490
230. Одлука за донесување пресметка на приходите и расходите по фондот за здравствено реосигурување за 1960 година — — — — — 490
231. Одлука за применување на додаток на придонес за социјално осигурување — — — — — 491
232. Одлука за расподелба на средствата по формираниот фонд за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување — — — — — 491
233. Одлука за расподелба на средствата од фондот за превентивна здравствена заштита — — — — — 492
234. Одлука за спроведување на задолжително здравствено осигурување — — — — — 493
235. Одлука за одделен придонес за здравственото осигурување — — — — — 494
236. Одлука за определување дел на придонесот од Фондот за превентивна здравствена заштита кој влегува во Фондот за превентивна здравствена заштита кај Републичкиот завод за социјално осигурување — — — — — 495
237. Одлука за покривање на кусоците на околиците заводи за социјално осигурување во НРМ за 1959 година — — — — — 495